

АД ФК АД ФК Вардар АД, Скопје

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2017 година и
Извештај на независниот ревизор**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-3
Финансиски преглед од страна на раководството	4
Извештај за сѐопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6-7
Извештај за промените во сопственичка главнина	8
Извештај за паричните текови	9
Белешки кон финансиските извештаи	10

Извештај на независниот ревизор

**До Раководството и Сопственикот на
ФК Вардар АД, Скопје**

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52b/1-20
1000 Skopje
Macedonia

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **АД ФК Вардар Скопје** (во понатамошниот текст Друштвото¹), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2017 година, Извештај за сеопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши како и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи, вклучени на страните 5 до 46.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија и Правилникот за лиценцирање на УЕФА, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективността на внатрешната контрола на Друштвото.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ФК Вардар Скопје, на ден 31 декември 2017 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија и Правилникот за лиценцирање на УЕФА.

Нагласок на прашања

Без да изразиме резерва во нашето мислење, посочуваме внимание на Белешката 2.3 којашто укажува дека со состојба на 31 декември 2017 година негативните парични текови од оперативни активности на Друштвото изнесуваат 141,662 илјади денари што произлегува од дадени позајмици на поврзани субјекти во износ од 153,539 илјади денари обелоденети во Белешката 20. Овие услови, заедно со другите прашања обелоденети во Белешката 2.3, укажуваат на постоење на материјална неизвесност којашто може да наметне значајно сомневање за способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет.

Раководството на Друштвото оценува дека претпоставката за континуитет применет при подготовката на овие финансиски извештаи е соодветна имајќи ги предвид ефектите од веќе превземените мерки и активности, како и очекуваните ефекти од планираните мерки и активности за поддршка на одржливоста и развојот на деловните активности на Друштвото. Детални обелоденувања се направени во Белешката 2.3 кон придружните финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи не содржат било какви корекции и рекласификации на евидентираниите износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2017 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2016, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017.

Скопје,
26 март 2018 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје

Управител
Марјан Андонов



Овластен Ревизор
Маја Атанасовска

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

**ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА
ДИРЕКТОРИТЕ) ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2017**

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2017

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31 декември 2017
(во илјади Денари)

	Белешка	2017	2016
Приходи			
Приходи од продажба на влезници	3	17,395	1,471
Приходи од спонзорство и реклама	4	89,838	178,933
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5	42,927	-
Приходи од комерцијални активности	6	-	117
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7	224,616	49,806
Останати оперативни приходи	8	429	4,479
Вкупни приходи		375,205	234,806
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	(1,191)	(1,469)
Трошоци за надоместоци на вработени	10	(231,138)	(145,798)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	(919)	(908)
Останати трошоци од оперативно работење	12	(109,130)	(77,316)
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13	41,530	(6,795)
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14	-	-
Финансиски приходи(расходи)-нето	15	(1,483)	(62)
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16	-	-
Вкупно расходи		(302,331)	(232,348)
Добивка пред оданочување		72,874	2,458
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17	(24,142)	(1,946)
Добивка за годината по оданочување		48,732	512
Дивиденди		-	-
Добивка по дивиденди		48,732	512
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка		48,732	512

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи*

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК Вардар Скопје се усвоени од Одборот на Директори и се потпишани од:



Извршен Директор,

Самонл Симев

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2017
(во илјади Денари)

	Белешка	2017	2016
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	18	217	6,906
Побарувања од трансфери на играчи	19	36,894	-
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20	157,402	2,024
Други побарувања	21	6,351	11,890
Даночни средства	22	3,598	520
Залихи	23	889	6,546
Останати тековни средства	24	-	6,000
Вкупно тековни средства		205,351	33,886
Не-тековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	25	8,971	6,743
Нематеријални средства	26	5	8
Побарувања од трансфери на играчи	27	-	-
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28	-	-
Даночни средства	29	-	-
Долгорочни финансиски вложувања	30	-	-
Останати не-тековни средства	31	-	-
Вкупно не-тековни средства		8,976	6,751
Вкупно средства		214,327	40,637
Тековни обврски			
Пречекорувања на сметки во банки	32	-	-
Тековни обврски за позајмици и кредити	33	30,000	-
Обврски за трансфер на играчи	34	2,029	-
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	35	5,259	3,339
Обврски кон вработените	36	75,967	20,742
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	37	12,985	4,660
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	38	-	-
Други обврски за даноци	39	24,208	1,923
Краткорочни исправки	40	-	-
Останати тековни обврски	41	29,351	24,177
Вкупно тековни обврски		179,799	54,841
Нетековни обврски			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	42	-	-
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	43	-	-
Долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	44	-	-
Долгорочни обврски кон вработените	45	-	-
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	46	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	47	-	-
Други долгорочни обврски за даноци	48	-	-


	Белешка	2017	2016
Извештај за финансиската состојба (продолжува)			
Долгорочни исправки	49	-	-
Останати нетековни обврски	50	-	-
Вкупно нетековни обврски		-	-
Нето средства/обврски		34,528	(14,204)
Акционерска главнина	51		
Оснивачки капитал		1,538	1,538
Законска резерва		1,512	1,000
Останати резерви		-	-
Акумулирана добивка / (загуба)		31,478	(16,742)
Вкупно акционерска главнина		34,528	(14,204)

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК Вардар Скопје се усвоени од Одборот на Директори и се потпишани од:

Извршен Директор,

Самонил Симев




ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
За годината што завршува на 31 декември 2017
(Во илјади Денари)

	Оснивачки капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка/ (загуба)	Останати резерви	ВКУПНО
На 01 јануари 2017 год.	1,538	1,000	(16,742)	-	(14,204)
Распоред на акумулирана добивка	-	-	(512)	512	-
Корекции на акумулирани добивки	-	-	-	-	-
Добивка(загуба) за периодот	-	-	48,732	-	48,732
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
На 31 декември 2017 год.	1,538	1,000	31,478	512	34,528

*Бележките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК Вардар Скопје се усвоени од Одборот на Директори и се потпишани од:



Извршен Директор,

Самонил Симев

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 31 декември 2017

(Во илјади Денари)

	2017	2016
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	72,874	2,458
Данок на добивка	(24,142)	(1,946)
Корекции за:		
Исправка и отпис на побарувања	1,403	14
Амортизација	919	908
Нето приходи од спонзорства и донации	(89,838)	(175,191)
Нето приходи од продажба на играчи	(50,213)	-
Приход од камати	(115)	(131)
Расходи за камати	1,489	214
Кусоци	-	236
Неотпишана вредност на расходувани основни средства	-	314
Отпис на ситен инвентар	9,375	8,871
Отпис на обврски	(393)	(651)
Расходи за купување играчи	8,683	7,225
(Пораст)/опаѓање на залихи	(3,718)	(4,163)
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	(159,818)	2,537
Пораст/(опаѓање) на обврски кон добавувачи останати обврски)	95,178	16,768
Платена камата	(1,489)	(214)
Платен данок на добивка	(1,857)	(23)
Нето готовина од оперативни активности	(141,662)	(142,774)
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи	13,319	-
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи	(1,156)	(2,482)
-Готовински прилив од продажба на основни средства	(3,143)	1,356
-Готовински одлив од набавка на основни средства	-	-
-Прилив по камати	115	-
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности	6,000	131
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности	-	(2,966)
Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности	9135	(3,961)
Парични текови од финансиски активности		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти	-	-
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти	-	-
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции	(30,000)	(22,600)
-Готовински одлив по заеми од финансиски институции	-	-
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал	-	-
-Готовински прилив/(одлив) од спонзорства и донации – нето	89,838	175,191
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите	-	-
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи	-	-
Парични приливи (одливи) од финансиски активности	59838	152,591
Останати готовински приливи (одливи)	-	-
Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти	(6,689)	5,856
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	6,906	525
Пари и парични активности на крајот на годината	217	6,381

Бележките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК Вардар Скопје се усвоени од Одборот на Директори и се потпишани од:

Извршен Директор,

Самоил Симев



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2017

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД ФК Вардар Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво формирано на 20 јануари 2012 во Централниот Регистер на Република Македонија, под деловоден број 30120120000963.

Друштвото е целосно поседувана подружница од страна на РК Вардар АД Скопје.

Основна дејност на Друштвото според НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 80 вработени лица со договор на дело и/или друг вид на договор (2016: 65 вработени лица).

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб Вардар Скопје, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство

Претседател на Клубот е Г-дин Мирко Спасески.

Извршен директор на Клубот е Г-дин Самоил Симев.

Членови на Одбор на директори се:

1. Давор Стојаноски,
2. Драгослав Кофиловски, и
3. Самоил Симев.

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр. 06-537/1 од 22.05.2012 му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК Вардар тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфраструктурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

Основање и дејност (продолжува)

Постапка на лиценцирање

Во 2017 година АД Фудбалскиот клуб ФК Вардар АД Скопје, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за лиценцирање на клубовите за натпреварувањата во организација на УЕФА.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....88/15) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи се подготвени и презентирани во согласност со одредбите на одделот 4.6 Финансиски критериуми од Правилникот за лиценцирање на клубови за учество во натпреварувања во организација на УЕФА (Правилник) донесен и усвоен од страна на ФФМ на 10 декември 2015 година.

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба како и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку такви постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики (види Белешка 2.18).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година. Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува презентациска и функционална валута, освен доколку не е поинаку наведено.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за лиценцирање на клубовите од прва лига при Фудбалската федерација на Македонија за натпреварувањата во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Претпоставка за континуитет

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото, која подразбира дека ентитетот ќе биде способен да ги реализира своите средства и да ги подмири своите обврски во нормалниот тек на деловното работење

Следниве показатели за финансиската состојба и резултатот од работењето на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2016 укажуваат на потешкотии во деловното работење на Друштвото кои би можеле да предизвикаат сомневање во способноста Друштвото да продолжи со своето деловно работење во неограничена иднина:

- Паричните тековни од оперативни активности за годината што заврши на 31 декември 2017 се негативни во износ од 141,662 илјади денари што произлегува од дадени позајмици на поврзани субјекти во износ од 153,539 илјади денари;
- Друштвото повремено се соочува со неможност за навремено подмирување на своите тековни обврски кон доверителите.

Друштвото континуирано користи значајна финансиска поддршка од основачот во форма на донации од Сопственикот на Матичното Друштво РК Вардар АД, Скопје. Без продолжување на континуираната финансиска поддршка на основачот Друштвото не ќе биде во состојба да обезбеди континуитет во деловните активности во иднина.

Раководството на Друштвото и сопственикот ги превземаат сите неопходни мерки во јнасока на одржливост и развој на деловните активности на Друштвото. Сопственикот на Матичното Друштво - РК Вардар АД, Скопје со своето писмо за поддршка ја изрази својата намера да продолжи со поддршката на Друштвото во период не пократок од 12 месеци од датумот на писмото.

Финансиските извештаи не вклучуваат било какви корекции и рекласификации на средствата и обврските коишто би биле неопходни доколку Друштвото не би било во состојба да продолжи со своите деловни активности во неограничен континуитет.

2.4. Признавање на приходите и расходите

Признавање на приходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Друштвото остварува приходи од спонзорство, приходи од УЕФА, трансфер на играчи, продажба на влезници за натпревари и друго (Белешки 3 до 8).

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Признавање на расходите

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите, односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.5. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сѐопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

2.6. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Овие трошоци опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- Даноци за обврската за трансфер;
- Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците за трансфери на играчи иницијално се разграничуваат и последователно признаваат во Извештајот за сѐопфатна добивка на систематска основа во текот на периодите на важењето на договорот за вработување на играчот.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)**2.7. Нетековни средства****Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Цената на чинење на средствата изградени во сопствена режија се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци. Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката, и кога трошокот на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Депрецијацијата на недвижности, постројки и опрема се пресметува пропорционално, со цел да се распредели набавната вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Применети годишни стапки		2017
Компјутери		25%
Моторни возила		15%
Мебел и опрема		10% - 20%

3.

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно, се корегираат на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

Нематеријални средства*Трошоци за изградба на интернет страница*

Трошоците за изградба на интернет страница се капитализирани и последователно измерени според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Овие средства се амортизираат користејќи пропорционална метода во текот на период од пет години

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)**Оштетување**

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран период на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.8 Залихи

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на чинење и нето продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција.

2.9 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање. Сите финансиски средства на датумите на известување се класифицирани во категоријата кредити и побарувања.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и парични средства и еквиваленти.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

2.10 Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.11 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Извештај за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признаваат како тековни добивки во извештајот за сеопфатна добивка.

2.12 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и истите се состојат од обврски спрема добавувачи и позајмици.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)**Обврски спрема добавувачи**

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.

Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.13 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

2.14 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот.

Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Со состојба на 31 декември 2017 година Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа во текот на периодот на наемот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

2.15 Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времни разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Данок на добивка (продолжува)

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

Со состојба на 31 декември 2017 и 2016, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.16 Надомести на вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.17 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

2.18 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиската состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.19 Средства под хипотека и/или залог и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

2.20 Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

2.21 Настаните по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

2.22 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и да прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. Притоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Продажба на влезници-државни натпревари	-	-
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари	17,395	1,307
Продажба на влезници-сезонски билети	-	-
Продажба на влезници-членарина	-	164
Продажба на влезници-пријателски натпревари	-	-
	-	-
	17,395	1,471

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Спонзорства и реклами-производни компании	6,196	3,742
Спонзорства и реклами-главен спонзор	83,642	175,191
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион	-	-
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни паноа	-	-
Спонзорства и реклами-останати	-	-
	-	-
	89,838	178,933

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат	-	-
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања	42,927	-
	-	-
	42,927	-

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат	-	-
Приходи од комерцијално работење-трговија	-	-
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари	-	117
	-	
	-	
		117

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди	224,616	49,806
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност	-	-
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат	-	-
	224,616	49,806

Во текот на 2017 година, приходите од УЕФА во износ од 224,616 илјади Денари (2016: 49,806 илјади Денари) се по основ на учество на клубот во натпреварувањата од квалификациите на фудбалската Лига на шампиони.

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ	-	-
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи	-	-
Донации- добиеени од неповрзани страни	-	-
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот	429	2,588
Приходи од исклучителни настани	-	1,891
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат	-	-
	<u>429</u>	<u>4,479</u>

Приходите од активности што не се поврзани со фудбалот вклучуваат:

	2016	2015
Приходи од продажба на основни средства (Белешка 25)	-	1,356
Приходи од отпис на обврски	393	651
Останати приходи	36	581
	<u>429</u>	<u>2,588</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Трошоци за продажба	-	-
Трошоци за канцелариски материјали	173	444
Трошоци за одржување хигиена	-	293
Други материјални трошоци	1,018	732
	<u>1,191</u>	<u>1,469</u>

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Нето плати за вработени – играчи		156,993	77,810
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи		-	3,434
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи		26,839	16,003
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		-	2,978
(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи		183,832	100,225
Нето плати за вработени – останати		28,803	25,468
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати		4,416	8,783
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати		10,880	10,346
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		3,207	976
(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени -останати		47,306	45,573
ВКУПНО (I)+(II)		231,138	145,798

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Депрецијација на основни (материјални) средства	916	906
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)	3	2
Обезвреднување на материјални средства	-	-
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)	-	-
	919	908

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Трошоци за одржување натпревари	64,569	37,284
Трошоци за спонзорство и реклама	9,305	1,585
Трошоци за комерцијални активности	-	-
Трошоци за објекти и опрема	4,378	1,727
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал	23,223	33,295
Трошоци за исклучителни настани	-	1
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат	7,655	3,424
	109,130	77,316

Трошоците за одржување натпревари се состојат од:

	2017	2016
Хотелско сместување	40,928	21,967
Наеми	18,491	5,389
Трошоци за превоз и службени патувања	2,115	6,966
Членарини, лиценци и регистрации	1,029	2,566
Останато	2,006	396
	64,569	37,284

Други трошоци од оперативно работење (продолжува)

Трошоците за активности кои не се поврзани со фудбал се како што следи:

	2017	2016
Отпис на ситен инвентар	9,375	8,871
Репрезентација	5,152	15,315
Адвок.нотарски, сметковод.и останати интелект.услуги	2,183	2,572
Премии за осигурување	1,644	580
Вредносно усогласување на побарувања (Белешка 21)	1,403	-
Медицински услуги	1,346	1,463
Режиски трошоци	607	589
Трошоци за платен промет	520	621
Пенали за неизвршени договори	-	1,610
Трошоци за проекти	-	1,042
Останати трошоци	993	632
	23,223	33,295

**13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД
КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Добивка од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)	-	-
Загуба од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)	-	-
Трошок за купување на регистрација на играчи (вклучувајќи и провизии - трошоци за агенти и отстапување)	8,683	7,225
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање (вклучително и приход од отстапување)	(50,213)	(430)
	41,530	6,795

Во текот на 2017 година, Друштвото оствари приходи од регистрирање на играч во износ од 50,213 илјади Денари кои се однесуваат на трансфери на играчи во домашни и странски клубови (2016: 430 илјади Денари кој што се однесува на намалена обврска за трансфер на играч од 2015 година).

**14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Капитална добивка од продажба на материјални средства (основни)		-	-
Капитална загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		-	-
		-	-

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Трошоци од камати		(1,489)	(214)
Приходи од камати		115	131
Позитивни курсни разлики		-	44
Негативни курсни разлики		(109)	(23)
		(1,483)	(62)

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Останати неоперативни приходи		-	-
Останати неоперативни трошоци		-	-
		-	-

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ)

	Во илјади Денари	
	31 Декември 2017	31 декември 2016
Добивка (загуба) пред оданочување	72,874	2,458
Данок по даночна стапка од 10% (2017: 10%)	7,287	246
Данок на непризнати расходи	16,855	1,700
	24,142	1,946

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2017 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

Ефективната даночна стапка за 2017 година изнесува 33% (2016: 79%).

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Парични средства во банки (МКД)	213	6,906
Парични средства во банки (девизи)	4	-
Парични средства во каса (МКД)	-	-
Парични средства во каса (девизи)	-	-
	217	6,906

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Побарувања од трансфери на играчи		36,894	-
		36,894	-

Со состојба на 31 декември 2017 година, побарувањата од трансфери на играчи се побарувања од Al Gharafa Sports Club за трансфер на еден играч за кои што Друштвото има поведено судски спор.

20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Побарувања од членки на групацијата		-	-
Побарувања од поврзани субјекти		157,402	2,024
			-
		157,402	2,024

Со состојба на 31 декември 2017 година, во вкупниот износ на побарувања од поврзани субјекти 157,402 илјади денари, вклучени се дадени позајмици на поврзани субјекти во износ од 153,539 илјади денари обелоденети во Белешка 53. Последователно по 31 декември 2017 година и до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото има наплатено 77,928 илјади денари од овие побарувања за дадени позајмици.

21. **ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И
ДРУГИ ПОБАРУВАЊА**

		Во илјади Денари	
		31 декември 2017	31 декември 2016
Побарување од купувачи		1,132	3,262
Други побарувања		3,289	846
ABP		1,930	7,782
		6,351	11,890

Побаривања од купувачи

На 31 декември 2017 година, Друштвото изврши проценка на наплатливоста на салдото на тековни побарувања од купувачи, врз чија основа изврши исправка на вредноста на побарувањата од купувачи во износ од 851 илјади денари и други побарувања во износ од 552 илјади денари на товар на тековните расходи или вкупно во износ од 1,403 илјади денари (Белешка 12).

ABP

Со состојба на 31 декември 2017, во вкупното салдо на ABP износот од 1,930 илјади Денари (2016: 7,428 илјади денари) се однесува на разграничените трошоци од трансфери на играчи со кои Клубот има склучено договори за подолг временски период, како што следи:

31 декември 2017

Играч	Претходен клуб	Разграничен трошок за идни периоди	Трошок за период	Платено во текот на 2017
Игор Алексовски	ФК Македонија Горче Петров	-	232	-
Љамчевски Благоја	ФК Металург	-	259	-
	URT Uniao Recreativa dos			
Jonathan Boareto dos Reis	Trabalhadores	-	1,388	-
Стефан Спировски	ФК Стара Загора	-	1,025	-
Дарко Велковски	ФК Работнички	1,196	2,050	-
Бобан Николов	FC Viitorul Constanta	-	1,510	-
Хамбарзумијан Ховханес	Bucket Group Sports Managemet	-	1,353	-
Барсеѓан Тигран	Bucket Group Sports Managemet	677	615	615
Висар Муслиа	ФК Скупи Скопје	-	30	30
Арбин Курти	ФК Ренова Тетово	-	23	23
Бесир Демири	ФК Шкендија	57	145	435
Ване Милковски	Академија Пандев	-	53	53
		1,930	8,683	1,156

31 декември 2016

Играч	Претходен клуб	Разграничен трошок за идни периоди	Трошок за период	Платено во текот на 2016
Игор Алексовски	ФК Македонија Горче Петров	-	617	617
Љамчевски Благоја	ФК Металург	259	514	-
Хованес Хамбарцумјан	FK Banants Erevan Ermenija	-	600	-
Артас Дашјан	FK Al-Muharak Bahrain	-	353	-
Дино Најдоски	ФК Работнички	-	78	-
Андреев Дамјан	ФК Њу старс Скопје	-	15	14
	URT Uniao Recreativa dos			
Jonathan Boareto dos Reis	Trabalhadores	1,388	463	1,851
Стефан Спировски	ФК Стара Загора	1,025	1,025	-
Дарко Велковски	ФК Работнички	3,246	2,050	-
Бобан Николов	FC Viitorul Constanta	1,510	1,510	-
Виктор Велковски	ФК Пелистер	-	-	-
Цезар Ромеро	FC Pyunik	-	-	-
		7,428	7,225	2,482

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Побарување за повеќе платен ДДВ		3,598	520
Побарување за ДД		-	-
Побарување за персонален данок		-	-
		-	
		<u>3,598</u>	<u>520</u>

23. ЗАЛИХИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Залихи на материјали		-	-
Залихи на ситен инвентар		-	-
Ситен инвентар во употреба		2,604	8,262
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба		(1,715)	(1,716)
Залиха на трговска стока		-	-
		<u>889</u>	<u>6,546</u>

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Останати тековни средства		-	6,000
		<u>-</u>	<u>6,000</u>

Со состојба на 31 декември 2016 година, износот од 6,000 илјади денари се однесува на депозит во Тутунска банка со неограничен период на доспевање и со каматна стапка од 0.03 % годишно.

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Вложување во туѓи објекти	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
01 јануари 2017	-	978	7,711	-	8,689
Нови набавки	-	975	-	2,168	3,143
Превз.нето сва (Б.2.12)	-	-	-	-	-
Донација	-	-	-	-	-
Трансфери (нето)	-	-	-	-	-
Продажба/расход	-	-	-	-	-
31 декември 2017	-	1,953	7,711	2,168	11,832
Акумулирана депрецијација					
01 јануари 2017	-	598	1,347	-	1,945
Трошок за периодот	-	145	771	-	916
31 декември 2017	-	743	2,118	-	2,861
	-			-	
Сметководствена вредност					
31 декември 2017	-	1,210	5,593	2,168	8,971
31 декември 2015	-	379	6,364	-	6,743

Со состојба на 31 декември 2017 година вложувањата во туѓи објекти во износ од 5,593 илјади денари (2016: 6,364 илјади денари) се состојат од вложувања во фудбалски терен земен под наем од Општина Аеродром.

Со состојба на 31 декември 2017 година инвестициите во тек во износ од 2,168 илјади Денари се состојат од опрема.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		Нематеријални средства	ВКУПНО
Набавна вредност			
Состојба, 01 јануари 2017		13	13
Нови набавки		-	-
Превземени средства нето (Бел.2.13)		-	-
Донација		-	-
Продажба/трансфер		-	-
Состојба, 31 декември 2017		13	13
Акумулирана амортизација			
Состојба, 01 јануари 2017		5	5
Трошок за периодот		3	3
Состојба, 31 декември 2017		8	8
Сметководствена вредност на 31 декември 2017		5	5

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31 декември 2017	31 декември 2016
Долгорочно побарување од трансфер на играчи		-	-

- -

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата		-	-
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти		-	-
		-	-

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА (ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Долгорочни даночни средства		-	-
		-	-

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2017	2016
Вложување во подружница/ придружно прет.		-	-
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба		-	-
Останати вложувања		-	-
		-	-

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31 декември 2017	31 декември 2016
Останати нетековни средства		-	-
		-	-

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

		Во илјади Денари	
		31 декември 2017	31 декември 2016
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)		-	-
		-	-

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

		Во илјади Денари	
		31 декември 2017	31 декември 2016
Тековни обврски за заеми и кредити		30,000	-
		30,000	-

Со состојба на 31.12.2017 обврските кон кредити во износ од 30,000 илјади денари се однесуваат на краткорочен кредит од една домашна финансиска институција со рок на отплата до 31.03.2018 и каматна стапка од 5.40% годишно антиципативно.

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Тековна обврска за трансфери на играчи	2,029	-
	<u>2,029</u>	<u>-</u>

Со состојба на 31 декември 2017 година, тековните обврски за трансфер на играчи во износ од 2,029 илјади денари се однесуваат на обврски кон Bucket Group Sports Management врз основа на договор од 22.07.2017 од кој износот од 676 илјади денари доспева на 15.09.2018.

35. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Тековна обврска кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти	5,259	3,339
	<u>5,259</u>	<u>3,339</u>

36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Тековни обврски кон вработените за нето плати –играчи	66,516	19,397
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати	9,451	1,345
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци	-	-
	<u>75,967</u>	<u>20,742</u>

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи	7,339	1,881
Обврска за даноци на плата за вработени-останати	989	374
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)	66	441
Обврски за придонеси за плати	4,591	1,964
	12,985	4,660

38. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	-	-
	-	-

39. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Тековни обврски за даноци	24,208	1,923
	24,208	1,923

40. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Обврски за тековни исправки	-	-
	-	-

41. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Други тековни обврски	21,773	16,614
Останати тековни обврски	7,578	7,563
	29,351	24,177

Со состојба на 31 декември 2017 година, превземените останати тековни обврски во износ од 7,578 илјади денари (2016: 7,563 илјади денари) се однесуваат на превземен обврски согласно Договор за превземање средства и обврски од Здружението Вардар согласно Одлука на ФФМ бр. 02-268 од 4 мај 2012 година.

42. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Обврска за долгорочни кредити од банки:	-	-
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:	-	-
-		
-		
	-	-

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Долгорочна обврска за трансфер на играчи	-	-
	-	-

44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ
НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Долгорочна обврска кон членки на Групацијата	-	-
Долгорочна обврска кон поврзани субјекти	-	-
	-	-

45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати	-	-
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати	-	-
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци	-	-
	-	-

**46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ
ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи	-	-
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати	-	-
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)	-	-
	-	-

47. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	-	-
	-	-

48. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Долгорочна обврски за даноци	-	-
	-	-

49. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Долгорочни исправки	-	-
	-	-

50. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Други нетековни обврски	-	-
	-	-

51. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Акционерски капитал(Уплатен)

Акционерскиот капитал (уплатен) на Друштвото изнесува ЕУР 25,000 односно Ден 1,537,500 на ден на основање, со вкупен број на акции 100 со поединечна номинална вредност од ЕУР 250/акција (Ден 15,375/акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
Ракометен Клуб Вардар АД Скопје	1,537,500	25,000	100%
Вкупно:			100

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

Резерви за реинвестирана добивка

Со состојба на 31 декември 2017 година, резервите во износ од 512 илјади денари се однесуваат на резерви за инвестиции.

52. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Анализата на старосната структура на побарувања од трансфери на играчи, побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти и побарувања од купувачите со состојба на 31 декември 2017 година е како што следи:

	Побарувања од поврзани субјекти	Побарувања за трансфери	Побарувања од купувачи	Вкупно
Недоспеани	153,539	-	-	153,539
До 30 дена	2,285	-	150	2,435
Од 30 до 90 дена	-	-	-	-
Од 90 до 365 дена	-	36,894	705	37,599
Над 1 година	1,578	-	1,128	2,706
	157,402	36,894	1,983	196,279
Намалено: резервирање поради оштетување	-	-	(851)	(851)
	157,402	36,894	1,132	195,428

Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и донации и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови.

Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијание на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

53. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2017 година се прикажани како што следи:

	2017	2016
Сопственик на Матичното Друштво		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	1,265	-
-Обврски	-	-
-Приоди од спонзорство	83,642	175,191
-Набавки	-	-
Клучен раководен кадар		
-Побарувања	-	15
-Побарувања за дадени позајмици	-	-
-Обврски	(94)	(47)
-Продажби	-	-
-Краткорочни користи за плати и надомести	(851)	(833)
АД РК Вардар, Скопје		
-Побарувања	1,327	2,024
-Побарувања за дадени позајмици	134,828	
-Обврски	-	(41)
-Продажби	6,418	1,356
-Набавки – ситен инвентар	(3,209)	(3,730)
Балкан Груп Констракшн Доо, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	1,396	-
-Обврски	-	(1,554)
-Продажби	-	286
-Набавки	(56)	(169)
Спортски центар Јане Сандански Доол, Скопје		
-Побарувања	2,296	297
-Побарувања за дадени позајмици	-	-
-Обврски	220	(45)
-Продажби	17,321	1,307
-Набавки	(3,100)	(228)
-Добиени позајмици	-	-
СИС Травел Доо, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	-	-
-Обврски	(15,567)	(1,270)
-Продажби	-	-
-Набавки	(227,503)	(612)

Трансакции со поврзани субјекти (продолжува)	2017	2016
ПЗУ Кинетикус, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	-	-
-Обврски	(1)	(1)
-Продажби	-	-
-Набавки	-	(314)
Тренинг камп Вардар Доо, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	-	-
-Обврски	(4,416)	(427)
-Продажби	-	-
-Набавки	(17,362)	(16,335)
СИС Балкан Дооел, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	354	-
-Обврски	-	(748)
-Продажби	582	-
-Набавки	(1,967)	(888)
СИС Авиатион Дооел, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	14,877	-
-Обврски	-	-
-Продажби	-	-
-Набавки	-	-
СИС Балкан Инвест Груп Дооел, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	-	-
-Обврски	-	-
-Продажби	-	-
-Набавки	-	-
Млекара Здравје Радово Доо, Скопје (во 2017 не е поврзан субјект)		
-Побарувања	-	1,542
-Обврски	-	-
-Продажби	-	2,614
-Набавки	-	-
Тенис Парк Дооел, Скопје		
-Побарувања	250	250
-Побарувања за дадени позајмици	-	-
-Обврски	-	-
-Продажби	-	212
-Набавки	-	-

Трансакции со поврзани субјекти (продолжува)	2017	2016
СИС Инвест Груп Доол, Скопје		
-Побарувања	-	-
-Обврски	(607)	-
-Продажби	-	-
-Набавки	(2,465)	-
Фудбалска Академија Вардар		
-Побарувања	-	-
-Побарувања за дадени позајмици	820	-
-Обврски	-	(16)
-Продажби	-	-
-Набавки	-	(14)

54. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Данок

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2017 и 2016 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2017, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 14,580 илјади денари (2016: 14,343 илјади денари). На датумот на овие поединечни финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни трошоци и обврски.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

55. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По 31 декември 2017 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту, пак, настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

56. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА

Нема.